

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 9

Год. LXV

Четврток, 22 јануари 2009

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
198. Одлука за избор на членови во Координативното тело за спроведување на активностите за преземање на Избирачкиот список од Министерството за правда во Државната изборна комисија.....	2	205. Правилник за начинот и условите за поднесување на годишната сметка во електронска форма.....	6
199. Одлука за давање согласност на Статутот на Државниот универзитет во Тетово.....	2	206. Упатство за изменување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка.....	6
200. Указ бр. 53 од Претседателот на Република Македонија.....	3	207. Исправка на Правилникот за формата и содржината на барањето за отпишување на пресметани неплатени камати по основ на обврски за јавни давачки.....	7
201. Указ бр. 54 од Претседателот на Република Македонија.....	3	208. Правилник за начинот на остварување на правото на парична помош на мајка која родила четврто дете и потребната документација за остварување на ова право.....	8
202. Одлука за престанок и за давање на користење на дел од недвижна ствар на Министерството за култура.....	3	209. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	8
203. Одлука за именување гувернер на Република Македонија во Групацијата Светска банка – Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите.....	3	210. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	8
204. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на личното име.....	4	211. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Теарце.....	8

	Стр.		Стр.
212. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Сарај.....	9	219. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Тетово.....	10
213. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Осломеј.....	9	220. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Боговиње.....	11
214. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Липково.....	9	221. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД-Скопје.....	11
215. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Желино.....	9	222. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите.....	11
216. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Гостивар.....	10	223. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2009 година.....	12
217. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Врапчиште.....	10	224. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2009 година.....	12
218. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Брвеница.....	10	Огласен дел.....	1-68

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

198.

Врз основа на член 101 ставови 1 и 2 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јануари 2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА ВО ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

I. За членови во Координативното тело за спроведување на активностите за преземање на Избирачкиот список од Министерството за правда во Државната изборна комисија се избираат:

- Загорка Тноковска, раководител на сектор во Министерството за правда,
- Бедредин Ибраими, член на Државната изборна комисија,
- м-р Благоица Новковска, директор на Државниот завод за статистика,
- Горан Минчев, пратеник во Собранието на Република Македонија,
- Горан Мисовски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

- Бесим Догани, пратеник во Собранието на Република Македонија,
- Оливер Деркоски, пратеник во Собранието на Република Македонија и
- Сафет Незири, пратеник во Собранието на Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-391/1
21 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

199.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008 и 103/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јануари 2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Статутот на Државниот универзитет во Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-392/1
21 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 200.

УКАЗ БР. 53
од 22 јануари 2009 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008)

СЕ ПОСТАВУВА

**За воен претставник одбранбено аташе во Париз,
Република Франција**

потполковник Јакупи Кадри Енвер

ФЧ: потполковник, по систематизација, полковник,
Лична ВЕС: 32139, ЕМБГ: 2107958450008

До сега: Началник на С-4 во полкот за специјални операции, во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на 9.02.2009 година.

Бр. 07-69
22 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

201.

УКАЗ БР. 54
од 22 јануари 2009 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008)

СЕ ПОСТАВУВА

**За воен претставник одбранбено аташе во
Вашингтон, САД**

полковник Јорданчо Александар Миладиновски

ФЧ: полковник, по формација полковник,
Лична ВЕС: 32140, ЕМБГ: 1103959450096

До сега: Началник на Секретаријатот на СЕДАМ-КК и ПВУК.

Овој указ да се изврши на 20.02.2009 година.

Бр. 07-70
22 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

202.

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник НУ „Историски музеј“ – Крушево му престанува користењето на дел од недвижната ствар и тоа една третина од 251 м2 која е запишана во Имотен лист бр. 31, Катастарска парцела 199, Катастарска општина Крушево, а е имот во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на користење на Министерството за култура – Скопје, за потребите на подигање на Спомен кука на Тодор Проески во Крушево.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишано во член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник НУ „Историски музеј“ – Крушево и новиот корисник Министерството за култура – Скопје, во рок од 5 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-357/1
20 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

203.

Врз основа на член 6 од Законот за правно наследство на Република Македонија на членството во Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното здружение за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите и за ефектуирање на членството на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/93) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ГРУПАЦИЈАТА СВЕТСКА
БАНКА – МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА
И РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА
РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА КОР-
ПОРАЦИЈА И МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА АГЕНЦИЈА
ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ**

1. За гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка – Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите, се именува д-р Трајко Славески, министер за финансии.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување на гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка – Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите, бр. 19-7849/1 од 11.12.2007 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6744/1
29 декември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**204.**

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за личното име („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/1995, 66/2007 и 103/2008), министерот за внатрешни работи донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО
ЗА ПРОМЕНА НА ЛИЧНОТО ИМЕ****I. Општа одредба****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на личното име.

II. Образец на барање за промена на личното име**Член 2**

Барањето за промена на личното име се поднесува на посебен Образец бр.1 изработен на хартија во бела боја А4 формат со димензии 21x30 cm.

Барањето од став 1 на овој член содржи: податоци за подносителот: име, презиме, ден, месец и година на раѓање, татково име, име на мајка, живеалиште или престојувалиште, националност, матичен број, брачен статус, причини за промена на личното име, податоци за промена на личното име, податоци за децата (име, презиме, ден, месец и година на раѓање, матичен број, причини за промена на личното име) и согласност за промена на личното име од дете ако навршило десет години, датум и место на поднесување и потпис на подносителите на барањето (Образец број 1).

Член 3

Образецот број 1 е составен дел на овој правилник.

III. Завршна одредба**Член 4**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14.1-1826/1
14 јануари 2009 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска, с.р.**

Образец бр.1

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Сектор за внатрешни работи

БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЛИЧНОТО ИМЕ

Од _____ роден-а _____ во _____
од татко _____ и мајка _____ со живеалиште односно
престојувалиште во _____ ул. _____ бр _____ матичен
број _____ националност _____ брачен
статус _____ деца _____.

Промена на _____ од _____
(лично име)
на _____, поради _____
(причини поради кои се бара промена на
личноото име)

За дете-ца:

1. _____ роден-на _____ во _____
_____ МБ _____ промена на _____ лично име
од _____ на _____
поради _____
(причини поради кои се бара промена на личноото име)

2.

3.

- Согласност од дете кое наполнило 10 години за промена на личноото име
Презиме Име МБ Потпис

1.

2.

3.

Прилог: За старател на дете се бара и согласност од надлежен орган за старателство

Датум и место на поднесување на
барањето

Потпис на подносител на барањето

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**205.**

Врз основа на член 469 став (7) од Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04, 84/05, 25/07 и 87/08), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ВО ЕЛЕКТРОНСКА
ФОРМА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и условите за поднесување на годишната сметка во електронска форма, за субјектите кои сметководството го водат согласно Законот за трговските друштва и усвоените меѓународни сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување.

Член 2

Субјектите од член 1 на овој правилник, поднесувањето на годишната сметка во електронска форма можат да го извршат:

- непосредно во канцелариите на Централниот регистар на Република Македонија со доставување на табеларна датотека – excel формат во електронска и пишана форма и
- преку интернет страницата на Централниот регистар на Република Македонија, со директно пополнување на обрасците на билансните шеми или со испраќање на годишната сметка во електронска форма.

Член 3

Субјектите кои поднесувањето на годишната сметка ќе го вршат преку интернет страницата на Централниот регистар на Република Македонија треба да:

- користат корисничко име и лозинка за пристап, издадени од Централниот регистар на Република Македонија;
- имаат валидна адреса за примање и праќање на електронска пошта (e-mail) и
- имаат електронски сертификат за дигитално потпишување.

Член 4

При поднесување на годишната сметка преку интернет страницата на Централниот регистар на Република Македонија, надоместокот за поднесувањето на годишната сметка се плаќа со користење на електронска платежна картичка, преку интернет страницата на Централниот регистар на Република Македонија.

Член 5

Поднесување на годишната сметка преку интернет страницата на Централниот регистар на Република Македонија се овозможува доколку податоците се сметковно и логички проверени и точни.

Член 6

Статусот на обработка на годишната сметка е достапен за подносителот на годишната сметка преку интернет страницата на Централниот регистар на Република Македонија.

За конечното одобрување на годишната сметка што го врши Централниот регистар на Република Македонија, подносителот добива известување по електронска пошта.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-523/1
31 декември 2008 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

206.

Врз основа на член 76 став 3 и член 77 став 5 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07 и 159/08), министерот за финансии донесе

**У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ
НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА
АКОНТАЦИЈЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ
ДАНОК НА ДОХОД ПО ОДБИВКА**

Член 1

Во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/07, 28/07 и 3/08), членот 3 се менува и гласи:

"Под лични примања согласно членовите 14 и 14-а од Законот за персоналниот данок на доход (во натамошниот текст: Законот) се сметаат сите приходи што ќе ги оствари обврзникот по основ на работен однос, како и приходите по договор за привремено или повремено вршење на услуги на органите на државната управа, на домашните и странските правни лица, како и на домашните и странските физички лица кои вршат самостојна дејност, ако со Законот не се изземени од оданочување и тоа:

1) плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот утврдена со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување;

2) надоместоци на трошоци од работен однос исплатени над износите од членот 6 од Законот и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа утврдени со Законот за работните односи, Општиот колективен договор за стопанството во Република Македонија, гранските колективни договори и прописите за органите на државната управа;

3) пензии;

4) примања на членови на органите на управување и на органите на надзор на трговските друштва;

5) примања на функционери, пратеници, советници и други носители на јавни функции;

6) примања на професионални спортисти (премии, трансфери и сл.);

7) надоместок за врвни спортисти;

8) надоместок за време на боледување;

9) надоместок за време на отсуство од работа;

10) надоместок за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници, кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции или друштва;

11) надоместок на членовите на Македонската академија на науките и уметностите;

12) плата остварена со работа во странство врз основа на работен однос заснован во земјата и

13) секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица.

Како примања од став 1 точка 4 на овој член се сметаат и додатоците на плата и надоместоците на определени материјални трошоци утврдени со закон и акт на Владата.

Како лични примања во смисла на став 1 на овој член се сметаат и други примања, кои наместо во пари се даваат во вид на бонови, парични потврди, хартии од вредност, стоки, или во некој друг облик кој има парична вредност."

Член 2

Во член 4 во ставот 2 зборот "плати" се заменува со зборовите "плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот утврдена со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување".

Член 3

Членот 5 се менува и гласи:

"Основа за пресметување на аконтациите на персоналниот данок на личните примања од членот 3 точки 1), 3), 7), 8), 9) и 12) на ова упатство, претставува остварената плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот утврдена со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување намалена за придонесите и личното ослободување, или остварената пензија намалена за придонесите утврдени со членот 10 точки 1 и 2 од Законот и со член 8 од ова упатство и намалена за личното ослободување утврдено во месечен износ согласно член 15-а од Законот.

Основа за пресметување на аконтациите на персоналниот данок на примањата од членот 3 точки 2), 4), 5), 6), 10), 11) и 13) на ова упатство претставува остварениот износ на личното примање.

Пресметувањето на аконтациите на данокот се врши кога на утврдената даночна основа од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се примени стапката утврдена во членот 12 од Законот."

Член 4

Членовите 6 и 7 се бришат.

Член 5

Во член 8 ставот 1 се менува и гласи:

"Кога исплатата на платата, надоместоците на плата од работен однос, исплатата по основ на деловна успешност или пензијата се врши два или повеќе пати за соодветниот месец, исплатувачот на секоја поединечна исплата пресметува аконтација на данокот без да врши намалување на даночната основа за износот на лично ослободување."

Член 6

Членот 10 се брише.

Член 7

Членот 11 се менува и гласи:

"Обврзникот за пресметка и уплата на персонален данок на доход од плата, надоместоци на плата од ра-

ботен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот е должен пресметката да ја врши месечно, поединечно за секој обврзник за плаќање за соодветниот месец и податоците за пресметана плата или дел од плата, надоместок на плата и исплата по основ на деловна успешност да ги доставува до органот за јавни приходи најдоцна до 10-ти во тековниот за претходниот месец по електронски пат на образец МПИН пропишан со Правилникот за начинот на пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување."

Член 8

Членот 12 се брише.

Член 9

Во член 14 ставот 2 се брише.

Член 10

За сите неисплатени плати до 31 декември 2008 година што ќе се исплатуваат по 1 јануари 2009 година, пресметката на персоналниот данок на доход од плати ќе се врши на образецот ПДД-МП, со примена на стапката и личното ослободување утврдени за 2008 година.

Член 11

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 20-1094/2
20 јануари 2009 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

207.

По извршеното срамнување со изворниот текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за отпишување на пресметани неплатени камати по основ на обврски за јавни давачки („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/2008), е направена техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИ НЕПЛАТЕНИ КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ЈАВНИ ДАВАЧКИ

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за отпишување на пресметани неплатени камати по основ на обврски за јавни давачки („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/2008), во Упатството за пополнување на барањето за отпис на пресметаните неплатени камати по основ на обврските за јавни давачки кои доспеале за плаќање до 31 декември 2008 година, во делот напомена, зборовите: „За даночните долгови по поодделните видови на даноци утврдени со решение во постапка за надворешна контрола, даночниот обврзник е должен да приложи изјава дека го признава утврдениот даночен долг и дека се откажува од понатамошна жалбена постапка” треба да се бришат.

Бр. 11-49875/3-08
јануари 2009 година
Скопје

Од Министерството за финансии

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

208.

Врз основа на член 35-г од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05, 40/07, 98/08 и 161/08), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧНА ПОМОШ НА МАЈКА КОЈА РОДИ- ЛА ЧЕТВРТО ДЕТЕ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН- ТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОВА ПРАВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на остварување на правото на парична помош на мајка која родила четврто дете и потребната документација за остварување на ова право.

Член 2

Правото на парична помош на мајка која родила четврто дете (во понатамошниот текст: мајката) се остварува со поднесување на барање и потребна документација утврдена со овој правилник, до надлежниот центар за социјална работа.

Член 3

Потребни документи за остварување на право на парична помош на мајката се:

1. Извод од матична книга на родените за мајката;
2. Извод од матична книга на родените за децата;
3. Потврда од надлежен суд дека на мајката не и е одземено родителското право на едно од децата;
4. Потврда од Агенцијата за вработување на Република Македонија, за статус на невработено лице за мајката и
5. Потврда од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување дека мајката, по пополнување на 62 години живот не користи пензија.

Член 4

Од страна на центарот за социјална работа се проверува дали некое од децата било сместено во установа за социјална заштита или згрижувачко семејство.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-418/1
21 јануари 2009 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Цељаљ Бајрами, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

209.

Судскиот совет на Република Македонија, по спроведената постапка за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција спрема Благој Ангшев, судија во Основниот суд Велес, согласно член 58 став 4 алинеја 2 од Законот за Судски совет на Република Македонија и член 20 став 1 алинеја 2 од Правилникот за постапката и начинот за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција, на седницата одржана на ден 26.08.2008 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се разрешува од вршењето на судиската функција Благој Ангшев, судија во Основниот суд Велес, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

Бр. 07.131/1
22 јануари 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија,
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

210.

Судскиот совет на Република Македонија, одлучувајќи по поведената постапка за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција против Методи Гоцевски-судија на Основен суд Винаца, по одржаната седница на ден 19.11.2007 година, согласно член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите и член 20 и 21 од Правилникот за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Судијата Методи Гоцевски, судија на Основен суд Винаца, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција се разрешува од судиската функција.

Бр. 07.129/1
22 јануари 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

211.

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 136/2008), а во врска со член 14 алинеја 2 од Правилникот за утврдување на критериуми за начинот и постапката за избор на претседател, членови и нивни заменици во општинските изборни комисији, Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ТЕАРЦЕ

1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија ТЕАРЦЕ.

2. Разрешениот претседател и членовите на општинската изборна комисија не можат да бидат повторно избрани и нивните податоци се бришат од базата на податоци за случаен избор.

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа општинска изборна комисија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-87/1
20 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Александар Новакоски, с.р.

212.

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 136/2008), а во врска со член 14 алинеја 2 од Правилникот за утврдување на критериуми за начинот и постапката за избор на претседател, членови и нивни заменици во општинските изборни комисии, Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА САРАЈ**

1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија САРАЈ.

2. Разрешениот претседател и членовите на општинската изборна комисија не можат да бидат повторно избрани и нивните податоци се бришат од базата на податоци за случаен избор.

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа општинска изборна комисија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07–88/1
20 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Александар Новакоски, с.р.

213.

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 136/2008), а во врска со член 14 алинеја 2 од Правилникот за утврдување на критериуми за начинот и постапката за избор на претседател, членови и нивни заменици во општинските изборни комисии, Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОСЛОМЕЈ**

1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија ОСЛОМЕЈ.

2. Разрешениот претседател и членовите на општинската изборна комисија не можат да бидат повторно избрани и нивните податоци се бришат од базата на податоци за случаен избор.

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа општинска изборна комисија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07–89/1
20 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Александар Новакоски, с.р.

214.

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 136/2008), а во врска со член 14 алинеја 2 од Правилникот за утврдување на критериуми за начинот и постапката за избор на претседател, членови и нивни заменици во општинските изборни комисии, Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛИПКОВО**

1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија ЛИПКОВО.

2. Разрешениот претседател и членовите на општинската изборна комисија не можат да бидат повторно избрани и нивните податоци се бришат од базата на податоци за случаен избор.

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа општинска изборна комисија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07–90/1
20 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Александар Новакоски, с.р.

215.

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 136/2008), а во врска со член 14 алинеја 2 од Правилникот за утврдување на критериуми за начинот и постапката за избор на претседател, членови и нивни заменици во општинските изборни комисии, Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЖЕЛИНО**

1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија ЖЕЛИНО.

2. Разрешениот претседател и членовите на општинската изборна комисија не можат да бидат повторно избрани и нивните податоци се бришат од базата на податоци за случаен избор.

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа општинска изборна комисија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07–91/1
20 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Александар Новакоски, с.р.

220.

Врз основа на членовите 31 став (2) точка 4) и 18 став (1) алинеја 2 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006 и 136/2008), а во врска со член 14 алинеја 2 од Правилникот за утврдување на критериуми за начинот и постапката за избор на претседател, членови и нивни заменици во општинските изборни комисии, Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 20-ти јануари 2009 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БОГОВИЊЕ**

1. Со оваа одлука се разрешуваат претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија БОГОВИЊЕ.

2. Разрешениот претседател и членовите на општинската изборна комисија не можат да бидат повторно избрани и нивните податоци се бришат од базата на податоци за случаен избор.

Во базата на податоци за случаен избор и понатаму остануваат податоците за заменичкиот состав на оваа општинска изборна комисија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-96/1
20 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Александар Новакоски, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

221.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 22, став 2 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 16/06 и 164/08), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 2009 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-СКОПЈЕ**

1. Во Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД-Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 102/06, 30/07 и 127/07 и 27/08 и 91/08) во точката 4, по алинеја 3, се додава нова алинеја 4 која гласи:

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2009 година, 2,8542 денари за киловат час.

2. Во согласност со просечната цена утвредена во точка 1 на оваа одлука, тарифните ставови за продажба на топлинска енергија за греење утврдени со Одлуката за одобрување на Ценовник – Тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на Топлификација АД-Скопје за периодот од 1 август до 31 декември 2008 година („Сл. весник на РМ“ бр. 93/08), за период од 1 јануари до 31 декември 2009 година линеарно се намалуваат за 35,94% и изнесуваат:

	Тарифни ставки	Един. мерка	Цена од 01.01.2009
I.	Станбен простор		
a)	Паушална наплата		
a/1	На 12 месечни рати	m ²	27,73
a/2	На 6 месечни рати	m ²	55,46
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	535.977,29
б/2	Испорачана енергија	MWh	1.783,50
II.	Деловен простор		
a)	Паушална наплата	MW	4.165.305,83
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	726.842,66
б/2	Испорачана енергија	MWh	2.867,66
III.	Основно образование		
a)	Паушална наплата	MW	2.317.220,18
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	545.729,29
б/2	Испорачана енергија	MWh	2.127,56

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2009 година.

Бр. 02-208/1
22 јануари 2009 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА**

222.

Врз основа на член 56, став 1 точка 14, а во врска со член 63 став 1 точка 8 од Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008 и 98/2008), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 18.12.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ**

Член 1

Во Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лекови („Сл. весник на РМ“ бр. 48/2000, 52/2000, 17/2005, 47/2005, 86/2007 и 151/2007), во членот 3 табеларниот дел се менува и гласи:

Здравствени услуги во примарна здравствена заштита	Партиципација
Вадење на млечен заб	100,00
Вадење на траен заб	200,00
Тешко вадење на заб	300,00
Пломбирање на заб со амалгам (нонгама)	200,00
Пломбирање на заб со композитен материјал (композитна пломба)	450,00
Пломбирање со двокомпонентна обична бела пломба	260,00
Ендодонска терапија	400,00
Останати стоматолошки услуги освен превентивните	200,00
Прва помош (трепанција-апликација на лек)	150,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 01.02.2009 година.

Бр. 02-25017/15
18 декември 2008 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Фисник Ибраими, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

223.

Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 21.10.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2009 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2009 година.

Член 2

Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2009 година за домашни правни и физички лица се утврдува на 9.200,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Член 3

Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2009 година за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 295,00 EUR.

Член 4

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои ќе изразат желба во текот на 2009 година да го зголемат, односно намалат бројот на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ или да се претплатат во текот на 2009 година за пократок период од 12 месеци, цената се утврдува во износ од 920,00 денари на месечно ниво.

Член 5

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 01.01.2009 година.

Бр. 02-7724/1
21 октомври 2008 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Борис Јосифовски, с.р.

224.

Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 21.10.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за Регистарот на прописи на Република Македонија за 2009 година, во издание на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје.

Член 2

Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2009 година за домашни правни и физички лица се утврдува на 3.700,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Член 3

Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2009 година за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 90,00 EUR.

Член 4

Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 01.01.2009 година.

Бр. 02-7725/1
21 октомври 2008 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Борис Јосифовски, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512-400.
Телефакс: +389-2-5512-401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за реклакации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

